

Киријак Христов Шкуртов (1872 - 1965) е македонски револуционер, војвода на Македонската револуционерна организација (МРО) во Костурско. Учествовал во Илинденското востание, а по поразот на востанието се префрлил во Грција и ја одбил понудата да се приклучи на грчкото андртско движење. Во 1904 година станал војвода на чета и водел низа борби со турски воени потери и грчки андртски чети. По балканските војни, Шкуртов, наречен Сулејман бег, бил уапсен под нововоставената грчка власт и одлежал во Солунскиот затвор од една година. Откако бил ослободен емигрирал во Бугарија, каде бил активен во Илинденската организација.

Кирјак Христов Шкуртов е роден во 1872 година во Костурското село Старичани, Егејскиот дел на Македонија. Завршил грчка гимназија, а потоа работел како грчки учител. Под влијание на македонскиот револуционер Георги Христов, Шкартов влегол во Македонската револуционерна организација и станал еден од првите дејци на Организацијата во неговиот роден крај.

Во 1903 година, за време на Илинденското востание, Кирјак Шкуртов учествувал во повеќе битки меѓу кои: во битката кај селото Вишени, потоа при освојувањето на Клисура, во походот на Колоња и т.н. По востанието, заедно со своите другари, се префрлил во Грција, каде што првично биле уапсени, а подоцна ослободени при што им било понудено од страна на Грчкиот комитет да се приклучат на грчката вооружена пропаганда.

Кирјак Шкуртов и неговите другари на ваквото барање на Грчкиот комитет да се приклучат на андартите одговориле: "**Ние се согласуваме, но да работиме за автономна Македонија** - против турската тиранија“

На почетокот на 1904 година, и покрај обидите на грчката и турската власт повторно да бидат уапсени, Шкуртов се вратил во Костурско и станал секретар на војводата Костандо Живков - Желегоцки. Во наредните месеци учествувал во обновувањето на разорената мрежа на Организација, а по смртта на војводата Костандо во септември 1904 година, Шкуртов станал војвода на Костурската чета. Во наредниот период водел низа борби со турски воени потери и грчки андртски чети. Во борбата со андартите учествувал во вкупно 22 битки вклучувајќи ја и одбраната на селата Осничани, Езерец и Старичани.

Освен што учествувал во битките, Шкуртов од името на "македонските револуционери" водел и кореспонденција со андартски главатари во која ги укорувал за нивниот сојуз со османлиските власти и за нивните дејства против Македонската револуционерна организација.

Во јануари 1905 година, во писмо до жителите на неколку грчки села, во името на "македонските револуционери", а потпишано и од името на веќе загинатиот Костандо Живков, Шкуртов, ќе напише: "Ние се бориме да извојуваат слободата на сите народности кои ја населуваат ... Македонија, без разлика дали тие се Бугари Грци или Власи, бидејќи сите сме под иста тиранија."

На крајот на март 1906 година, заболел при одбраната на Старичани од андартски напад на 23 и 24 декември 1905 година, заминал на лекување во Бугарија, при што бил заменет од Тома Желински.

По Младотурската револуција во 1908 година, Шкуртов се вратил во Костурско. Тој работел како егзархиски учител во Старичани до Првата балканска војна во 1912 година.

Во јануари 1913 година, новите грчки власти го уапсиле Шкуртов заедно со егзархискиот архиерејски намесник во Хрупишта Атанас Шишков и како непоправливи националисти преку Кожани и Бер ги испратиле во затворот Еди куле во Солун. На 25 јули, воен суд ги осудил на седум години затвор, но Шкуртов одлежал само нешто повеќе од една година.

Откако бил ослободен по амнестијата на 15 март 1914 година, Шкуртов емигрирал во Бугарија. По Првата светска војна, Шкуртов живеел во Пловдив каде што работел како службеник. Во 1920-тите активно се вклучил во организацијата Илинден, соработувајќи со нејзониот орган, списанието „Илустрација Илинден“, во кое ги објавувал и своите спомени.

Киријак Христов Шкуртов починал во Пловдив во 1965 година.

2-и Киријак Шкуртов, Младши - Јане Крстич
ДЕКЛАРАЦИЈА
од Киријак Шкуртов, жител
на Пасадена, ул. ...
До Господина Председател
на Истандиската Организација
во Софија

Моја, разпоредба да биде приета за действителност
како на Истандиската Организација, како се задолжителна
да спазува уставот и правилникот и.

Препорачањето сѐ е од аргументи ми: 1. _____
2. _____

ул. _____ № _____
ул. _____ № _____
гр. Пасадена 1922 год.

(1) Подпис: Киријак Шкуртов
(2) Подпис на аргументи: Киријак Шкуртов

СВЕДЕНИЯ:

- Име и презиме Киријак Шкуртов
- Взраст, пол, мажен и женат 28
- Место раѓање Тетово
- Националност Македонец
- Политичко Комунист
- Образование Средно
- Занат Секретар
- Семејно положение (женат, женат и сѐ војско лице) Женат
- Получава ли наместителна плата? Не
- Кои сѐ наследителни му? (согласно забелешката на чл. 4 од Правилникот за паспортирната кеса) Не
- Кратки автобиографички белешки за миналата револуционна дејност на член како легалец, или неагалец, (то се внесуваат лично од членот во својата форма, или ако тој е неграмотен, од друго лице).
Минатото време го поминав во револуционна дејност како легалец на Истандиската Организација. Во тоа време се занимавав со политичка пропаганда и работа на теренот. Се занимавав со организациони работи и работење со членовите на Истандиската Организација. Во тоа време се занимавав со организациони работи и работење со членовите на Истандиската Организација. Во тоа време се занимавав со организациони работи и работење со членовите на Истандиската Организација.

Киријак Шкуртов
Секретар